

**ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПАТНИЦИ
КОИ ПАТУВААТ ВО ЗЕМЈИ ЗА КОИ Е
НЕОПХОДНА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Проверете дали земјата каде сакате да патувате се наоѓа на една од наведените листи под А и Б .

Доколку земјата во која сакате да патувате се наоѓа на една од наведените листи, со цел да го заштитите сопственото здравје и здравјето на најблиските обратете се до најблискиот Центар за јавно здравје и почитувајте ги дадените препораки од здравствените работници .

**А. Листа на држави за кои е неопходна превентивна здравствена заштита,
согласно документот на СЗО “Меѓународно патување и здравје”, 2012**
(тропски и карантински болести)

Авганистан	Демократска	Либерерија
Алжир	Република Конго	Мадагаскар
Ангола	(Заир)	Малави
Арапска Република	Доминиканска	Малезија
Аргентина	Република	Мали
Азејберџан	Еквадор	Мавританија
Бангладеш	Ел Салвадор	Мајот (француски
Белисе	Екваторијална Гвинеја	територијални
Бенин	Еритреа	колективитет)
Бутан	Ерменија	Мексико
Боливија	Етиопија	Мароко
Боцвана	Замбија	Мозамбик
Бразил	Зелено’ртски Острови	Мијанмар (порано
Брегот на Слоновата	Зимбабве	Бурма)
Коска	Индија	Намибија
Буркина Фасо	Индонезија	Непал
Бурунди	Иран	Никарагва
Вануату	Ирак	Нигер
Венецуела	Источен Тимор	Нигерија
Виетнам	Јемен	Пакистан
Габон	Јужна Африка	Панама
Гамбија	Камбоџа	Папуа Нова Гвинеја
Грузија	Камерун	Парагвај
Гана	Кенија	Перу
Гватемала	Кина	Република Кореа
Гвинеја	Киргистан	Руанда
Гвинеја-Бисао	Колумбија	Сао Томе и Принсипе
Гвајана	Коморски острови	Саудиска Арабија
Демократска Народна	Конго	Сенегал
Република Кореа	Костарика	Сиера Леоне
	Лаос	Сирија

Сомалија	Того	Хондурас
Судан	Турција	Централно
Суринам	Туркменистан	Африканска Република
Свазиленд	Тувалу	Чад
Таџикистан	Узбекистан	Џибути
Танзанија, Обединета	Филипини	Шри Ланка
Република	Француска Гвајана	
Тајланд	Хаити	

Граѓаните на Република Македонија кои патуваат во земји од листата „А“, каде што постои ризик од инфекција со тропски и карантински болести (пример: маларија, жолта треска, колера и друго.), пред нивното патување да се пријават во регионалните Центри за јавно здравје или нивните подрачни единици, односно во Центарот за јавно здравје Скопје, каде ќе ги добијат потребните информации и здравствени совети за превентивни мерки пред патувањето во овие земји, соодветна профилактиска терапија или вакцинација, доколку е потребна пред патувањето, за време на престојот и по враќањето од земјите наведени во листата.

Б.Листа на држави со ендемска / епидемиска форма на полиомиелитис – детска парализа:

Пакистан
 Авганистан
 Нигерија
 Сомалија
 Кенија
 Камерун
 Етиопија
 Сиriskата Арапска Република

Сите лица кои патуваат во земји каде што е регистрирана ендемска појава на полиомиелитис (болеста е постојано присутна) и епидемиска појава на полиомиелит (моментално се присутни активни епидемии на полиомиелитис), (листа Б), **потребно е пред патување да се обратат во регионалниот Центар за јавно здравје односно во Центарот за јавно здравје Скопје.**

Патниците кои патуваат во овие ризични земји, во 10-те регионални Центри за јавно здравје/нивните подрачни единици, односно во **Центарот за јавно здравје Скопје**, може да ги добијат информации за потребата од преземање на превентивни мерки во врска со патувањето, стручен совет за постапување/однесување при патувањето и соодветна вакцинација за заштита од полиомиелит –детска парализа, при нивниот престој во овие земји.

Сите патници кои патуваат во и од региони зафатени со полиомиелит, треба да бидат соодветно вакцинирани.

Пред патување во региони каде има регистрирани случаи на полиомиелит, патниците треба да се осигураат дека ја имаат комплетирано вакцинацијата против ова заболување, согласно националниот календар за имунизација.

- Патниците кои одат во земји зафатени со полио, а кои претходно примиле три или повеќе дози на орална полио вакцина (OPV) или инактивирана полио вакцина (IPV), исто така треба да примат една доза од вакцината пред поаѓање.
- Патниците кои одат во земји зафатени со полио, а кои претходно не биле вакцинирани, треба да бидат примовакцинирани (да ја добијата комплетната серија на примовакцинација, која се состои од три дози на полио-вакцина, на расојание од 4 недели), пред поаѓањето.

Совет до сите патници е да го носат со себе вакциналниот картон, Меѓународниот сертификат за вакцинација и профилакса, IHR 2005 ,бидејќи може да им се бара доказ за вакцинација против полио при влез во некои земји.

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

Институт	за	јавно	здравје	-	Скопје
центра	3125 044,	3119 419,	3226 510,	3223 033	

Центар за јавно здравје -Битола

047/208 - 100

ПЕ Кичево

045/225-158

Центар за јавно здравје - Прилеп

048/ 427 - 475

ПЕ Крушево

048/476-559

Центар за јавно здравје-Тетово

044/ 331 - 233

ПЕ Гостивар

042/213-181

Центар за јавно здравје - Велес

043/ 233 - 202

<i>ПЕ Кавадарци</i>	043/413-807
<i>ПЕ Неготино</i>	043/361-662
<i>ПЕ Свети Николе</i>	032/442-255
<i>ПЕ Гевгелија</i>	034/213-681

Центар за јавно здравје - Охрид

046/ 250 - 127

<i>ПЕ Струга</i>	046/786-010
<i>ПЕ Дебар</i>	046/832-269

Центар за јавно здравје - Струмица

034/ 324 - 495

<i>ПЕ Валандово</i>	034/382-420
---------------------	--------------------

Центар за јавно здравје - Штип

032/ 386 -220

<i>ПЕ Радовиш</i>	032/635-383
<i>ПЕ Пробиштип</i>	032/484-227

Центар за јавно здравје - Кочани

033/ 270 - 688

<i>ПЕ Делчево</i>	033/411-905
<i>ПЕ Пехчево</i>	033/441-200
<i>ПЕ Берово</i>	033/471-742
<i>ПЕ Веница</i>	033/362-382

Центар за јавно здравје Куманово

031/ 421-322

<i>ПЕ Кратово</i>	031/481-643
<i>ПЕ Крива Паланка</i>	031/374-979